

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 217

21 октомври 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3377. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост.....	4	3382. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово.....	5
3378. Одлука за одбивање на Иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	4	3383. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес.....	6
3379. Одлука за одбивање на Иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	4	3384. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Виница.....	6
3380. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци.....	4	3385. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Ресен.....	6
3381. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Валандово.....	5	3386. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга.....	7
		3387. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Струмица.....	7

	Стр.		Стр.
3388. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Свети Николе.....	7	3402. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка.....	13
3389. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Охрид.....	8	3403. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола.....	13
3390. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш.....	8	3404. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Демир Хисар.....	13
3391. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Штип.....	9	3405. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар.....	14
3392. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Скопје.....	9	3406. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Кичево.....	14
3393. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино.....	9	3407. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово.....	15
3394. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Прилеп.....	10	3408. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар.....	15
3395. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Пробиштип.....	10	3409. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево.....	15
3396. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Крушево.....	10	3410. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон-г.р., Општина Сопиште.....	16
3397. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово.....	11	3411. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување (викенд куки) КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница.....	16
3398. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод.....	11	3412. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Вашарејца, Општина Могила.....	17
3399. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Гевгелија.....	12		
3400. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани.....	12		
3401. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Кратово.....	12		

	Стр.		Стр.
3413. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локално урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б1 - мали комерцијални и деловни намени, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.....	17	3424. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис во Трговскиот регистар и Регистар на други правни лица.....	23
3414. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Владимирово, Општина Берово.....	17	3425. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи.....	58
3415. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на шестоседа жичара со паркинг простор и пристапен пат и резервоар за вода со цевковод за распрскување на вештачки снег КО Лисец вон-г.р., Општина Тетово.....	18	3426. Решение за овластување за организација, подготовка и заверка на мостри тутун.....	62
3416. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом Кочо Рацин - Битола.....	18	3427. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата.....	62
3417. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.....	19	3428. Решение за прогласување на Палеонтолошки локалитет - Стамер за природна реткост.....	62
3418. Решение за именување истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	19	3429. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	66
3419. Решение за именување в.д. заменик-директор на Управата за јавни приходи.....	19	3430. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	66
3420. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово.....	19	3431. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт.....	66
3421. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје.....	19	3432. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката.....	67
3422. Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година.....	20	3433. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници од областа на стоматологијата.....	68
3423. Правилник за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување.....	20	Огласен дел	1-44

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****3377.**

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение недвижност-градежно земјиште кое претставува: дел од КП бр.8/2 (стара состојба) односно КП бр.8/4 (нова состојба) КО Селце со површина од 363 м2, КП бр.8/5 (нова состојба) КО Селце со површина од 284 м2 и КП бр.8/6 (нова состојба) КО Селце со површина од 594 м2, запишани во Имотен лист бр.1076, согласно Решение за експропријација УП.бр.25-649/6 од 31.7.2019 година на Министерство за финансии - Управа за имотно правни работи, Подрачно Одделение за првостепена управна постапка во Прилеп, за изградба на објект од јавен интерес Магистрален гасовод Делница 2 Неготини (Кавадарци)-Битола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7019/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3378.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – дијабаз на локалитетот „Дервен“ Општина Битола, поднесена од Друштвото за градежништво,

производство и услуги ЛАПОР ДОО увоз-извоз Битола бр.24-4839/1 од 6.9.2018 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина е добиено негативно мислење бр.11-5639/4 од 27.11.2018 година и од Општина Битола е добиено негативно мислење бр.31-2124/2018 од 19.10.2018 година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во границите на Националниот парк „Пелистер“ во зоната на активно управување и дел во зоната на строга заштита.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7144/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3379.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – гранит на локалитетот „Горно Село“ општина Долнени, поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги Натурал стоне груп ЛТД ДОО увоз-извоз Сарај, Скопје бр. 24-1802/1 од 6.3.2018 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина е добиено негативно мислење бр. 11-2492/4 од 29.5.2018 година, поради тоа што предметниот локалитет целосно навлегува во границите на локалитетот „Маркови Кули“ кој е прогласен за Споменик на природата и се наоѓа во зоната на строга заштита.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7145/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3380.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар - моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910911, тип на мотор K9KE626, број на мотор D100716, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака КА 2328 АС.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3381.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556984605, тип на мотор K9KE626, број на мотор D103189, година на производство 2016, сила на

моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака VA 1030 АВ.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Валандово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/2
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3382.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар - моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910913, тип на мотор K9KE626, број на мотор D101419, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака TE 7315 АЕ.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/3 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3383.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910912, тип на мотор K9KE626, број на мотор D101937, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака VE 2887 AC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/4 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3384.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919524, тип на мотор K9KE626, број на мотор D100717, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака VI 3838 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Винаца.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Винаца, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/5 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3385.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919533, тип на мотор K9KE626, број на мотор D100730, година на производство 2016, сила на

моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака RE 3767 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Ресен.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/6
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3386.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУ ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро рh.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919525, тип на мотор K9KE626, број на мотор D102439, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SU 3443 AC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/7
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3387.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУ ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро рh.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919523, тип на мотор K9KE626, број на мотор D102656, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SR 7153 AC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Струмица.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/8
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3388.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919532, тип на мотор K9KE626, број на мотор D102742, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SN 4501 АВ.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Свети Николе.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/9
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3389.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ОХРИД**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро

ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919534, тип на мотор K9KE626, број на мотор D103348, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака ОН 2983 АС.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Охрид.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/10
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3390.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО РАДОВИШ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556984601, тип на мотор K9KE626, број на мотор D103282, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака РА 7526 АВ.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/11
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3391.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро рh.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556984603, тип на мотор K9KE626, број на мотор D103281, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака ST 1375 AC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Штип.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/12
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3392.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Рено Канго РН.2. Конфорт 1.5 dCi, број на шасија VF1KW40B156984561, тип на мотор K9K E6, број на мотор D251306, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SK 1913 AN.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Скопје.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/13
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3393.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро рh.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија

UU15SDKH556910915, тип на мотор K9KE626, број на мотор D101675, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака NE 4785 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/14
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3394.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919661, тип на мотор K9KE626, број на мотор D099986, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака PP 0571 AD.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Прилеп.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/15
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3395.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919529, тип на мотор K9KE626, број на мотор D101933, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака PS 0977 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Пробиштип.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/16
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3396.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919535, тип на мотор K9KE626, број на мотор D100721, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BT 1792 UB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Крушево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/17 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3397.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919530, тип на мотор K9KE626, број на мотор D097885, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KU 4602 AD.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/18 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3398.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910909, тип на мотор K9KE626, број на мотор D097864, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака MB 0764 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3399.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556984604, тип на мотор K9KE626, број на моторот D103292, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака GE 8530 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гевгелија.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/20
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3400.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919527, тип на мотор K9KE626, број на мотор D101465, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака КО 9182 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/21
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3401.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910914, тип на мотор K9KE626, број на

мотор D103556, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KR 0554 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Кратово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/22 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3402.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919526, тип на мотор K9KE626, број на мотор D103195, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KP 3901 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/23 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3403.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919528, тип на мотор K9KE626, број на мотор D102440, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BT 1089 AD.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/24 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3404.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556919531, тип на мотор K9KE626, број на мотор D100725, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BT 1874 RB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Демир Хисар.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/25
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3405.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910910, тип на мотор K9KE626, број на

мотор D102671, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака GV 9676 AC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/26
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3406.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910916, тип на мотор K9KE626, број на мотор D101674, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KI 0041 AC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Кичево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/27
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3407.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро рh.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556910918, тип на мотор K9KE626, број на моторот D100736, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на моторот 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BE 3270 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/28
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3408.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро рh.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија UU15SDKH556984602, тип на мотор K9KE626, број на моторот D103280, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на моторот 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака DB 1417 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/29
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3409.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро рh.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија

UU15SDKH556910917, тип на мотор K9KE626, број на мотор D101446, година на производство 2016, сила на моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm³ и боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака DE 3662 AB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7333/30 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3410.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО СОПИШТЕ ВОН-Г.Р., ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон-г.р., општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2222/2	Сопиште вон-г.р.	Триделковци	пасиште	4
2222/1	Сопиште вон-г.р.	Триделковци	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 5535м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7372/1 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3411.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ (ВИКЕНД КУКИ) КО ЧЕЛОПЕК ВОН-Г.Р., ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување (викенд куки) КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
767	Челопек-вон г.р.	Поткраста	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат 5578м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7375/1 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3412.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО ВАШАРЕЈЦА, ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-Лесна и загадувачка индустрија, КО Вашарејца, општина Могила.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5014м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
16	Вашарејца	Чука	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				15074м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7376/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3413.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНО УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б1 - МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локално урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б1 - мали комерцијални и деловни намени, КО Мирковци, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
703	Мирковци	Шуманица	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				783м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7377/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3414.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ВЛАДИМИРОВО, ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Владимирово, Општина Берово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
3125	Владимирово	Топлата	Ливада	8
3127	Владимирово	Топлата	Ливада	7
3128	Владимирово	Топлата	Овощарник	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				19972м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7378/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3415.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ШЕСТОСЕДА ЖИЧАРА СО ПАРКИНГ ПРОСТОР И ПРИСТАПЕН ПАТ И РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА СО ЦЕВКОВОД ЗА РАСПРСКУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ СНЕГ КО ЛИСЕЦ ВОН-Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на шестоседа жичара со паркинг простор и пристапен пат и резервоар за вода со цевковод за распрскување на вештачки снег КО Лисец вон-г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 121016 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
1/1-Дел	Лисец вон-г.р	Пашина Ливаде	Пасиште	7
1/20-Дел	Лисец вон-г.р	Пасиште Ливада	Камењар	0
1/18-Дел	Лисец вон-г.р	Пасиште Ливада	Камењар	0
1/21-Дел	Лисец вон-г.р	Пасиште Ливада	Камењар	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 126232.40м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7379/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3416.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ КОЧО РАЦИН - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом Кочо Рацин - Битола од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 40.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ-1 потребно за непречено работење на Државниот студентски дом Кочо Рацин – Битола.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Државниот студентски дом Кочо Рацин - Битола.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7483/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3417.

Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДЕПОЗИТИ

1. Елена Трпковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 24-7452/2	Претседател на Владата
14 октомври 2019 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

3418.

Врз основа на член 170 од Законот за воздухопловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012, 155/2012, 42/2014, 97/2015, 152/2015, 27/2016, 31/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИСТРАЖИТЕЛ НА КОМИТЕТОТ
ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И
СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ

1. За истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти се именува Љупчо Аврамовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 24-8095/1	Претседател на Владата
14 октомври 2019 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

3419.

Врз основа на член 10 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. За вршител на должноста заменик-директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Ремзи Абдулахи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 24-8096/1	Претседател на Владата
14 октомври 2019 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

3420.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ - КУМАНОВО

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ – Куманово, се именува Бесник Азири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 24-8097/1	Претседател на Владата
14 октомври 2019 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

3421.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Исни Јакупи се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје се именува Касам Демири.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 24-8098/1 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3422.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2019 ГОДИНА****Член 1**

Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/19), во членот 2, во точката а), во воведната реченица износот „31.500.000,00“ се заменува со износот „34.000.000,00“, во потточка 3, износот „9.500.000,00“ се заменува со износот „12.800.000,00“, а во потточка 9, износот „600.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“.

Потточката 10, се брише.

Во точката б), во воведната реченица износот „15.000.000,00“ се заменува со износот „12.500.000,00“.

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7252/1 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3423.**

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕСМЕТКАТА
НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ
НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување.

Член 2

Пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување се поднесува на образец „ДД-ДО“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.

Формата и содржината на пресметката од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9107/1 Министер за финансии,
15 октомври 2019 година др Нина Ангеловска, с.р.
Скопје



Република Северна Македонија
Министерство на Финанси
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПРЕСМЕТКА на данок на добивка при престанување на услови за даночно ослободување

ПРИЛОГ

ДД-ДО

Единствен
даночен број
Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Пополнува Управата за јавни приходи

Датум и
број на
прием

Даночен период

од

до

Рок за
поднесување

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА (ЧЛЕН 28 СТАВОВИ (3) И (4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

	АОП
1. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок по основ на:	
• Отуѓени средства во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициско вложување	01
• Раскинување на договор за финансиски лизинг	02
2. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок (збир од АОП 01 до АОП 02)	03
3. Износ на данок за плаќање (АОП 03 x 10%)	04

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ДОНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СПОРТСКИ СУБЈЕКТИ (ЧЛЕН 30-А СТАВ (9) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

1. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација во спорт	05
---	-------------------------

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управата за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДД-ДО

Даночните обврзници кај кои престанале условите за даночно ослободување од членот 28 ставови (3) и (4) и членот 30-а став (9) од Законот за данокот на добивка, го должат данокот кој би го платиле кога не би ги користеле даночните ослободувања. Данокот на добивка се утврдува и плаќа врз основа на образец „ДД-ДО“, кој се доставува до Управата за јавни приходи во рок 30 дена од денот на престанување на условите за даночно ослободување.

При пополнување на образецот ДД-ДО, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња.
Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.
Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт, и рокот за поднесување.

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА (ЧЛЕН 28 СТАВОВИ (3) И (4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

- Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок по основ на**
 - Отуѓени средства во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициско вложување, согласно член 28 став (3) од Законот за данокот на добивка
 - Раскинување на договор за финансиски лизинг, согласно член 28 став (4) од Законот за данокот на добивка
Се искажува износот на средствата за кои е користено право на намалување на даночната основица согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и истите се отуѓени во рок од 5 години од денот во кој е извршено инвестициско вложување или е раскинат договорот за финансиски лизинг.
- Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок (збир од АОП 01 до АОП02)**
- Износ на данок за плаќање (АОП 03 x 10%)**
Се внесува пресметаниот данок на добивка за средствата за кои е изгубено правото на намалување на даночната основа по член 28 ставови (3) и (4) од Законот за данокот на добивка. (АОП 03 x 10%).

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ДОНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СПОРТСКИ СУБЈЕКТИ (ЧЛЕН 30-а СТАВ (9) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

- Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација во спорт**
Се внесува износот на пресметаното даночно олеснување искажано во Даночниот биланс во годината кога се дадени средствата.
Доколку на даночниот обврзник или на лице поврзано со него, му бидат вратени донираните финансиски средства од страна на спортските субјекти, директно или преку набавка на стоки и услуги, обврзникот го должи данокот кој би го платил доколку не го користел ослободувањето од овој член.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на образецот.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3424.**

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08; 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15, 192/15, 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за економија донесува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис во трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/05 и 101/06), во членот 2 став 1 по точката 5) се додаваат три нови точки 6), 7) и 8), кои гласат:

- “6) Образец на пријава за обезбедување податоци преку едношалтерскиот систем (Образец ПЕ);
- 7) Образец на пријава за упис на основање претставништво во трговскиот регистар (Образец ОП) и
- 8) Образец на пријава за упис на бришење претставништво запишано во трговскиот регистар (Образец БП).“

Образците ПО, ПП, ППЗ, ПСП, ПБ и ЗП се заменуваат со нови Образци ПО, ПП, ППЗ, ПСП, ПБ и ЗП, кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-4210/7
14 октомври 2019 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ОСНОВАЊЕ НА СУБЈЕКТ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Образец ПО

1. Подносител (податоци за лицето кое ја доставува пријавата)

Презиме		Име	
ЕМБГ		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место	Општина	Држава	
Својство на подносителот	☐ Овластено лице	☐ Полномошник	☐ Друго

2.1 Вид на субјект на упис во трговски регистар

☐ Трговец-поединец	☐ Акционерско друштво	☐ Подружница на странски субјект
☐ ДООЕЛ	☐ Командитно друштво	☐ Друго _____
☐ ДОО	☐ Командитно друштво со акции	
☐ Јавно трговско друштво	☐ Стопанска интересна заедница	

2.2 Вид на субјект на упис во регистарот на други правни лица

☐ Установа	☐ Задруга	☐ Комора
☐ Фонд	☐ Водна заедница	☐ Водостопанство
☐ Друго _____		

3. Фирма на субјектот на упис

4. Скратен назив на субјектот на упис

5.1 Акт за основање

5.2 Времетраење на друштвото

☐ Неограничено	☐ Ограничено до: _____
---------------------------------------	---

6. Седиште на субјектот на упис

Општина		Место:	
Улица		Број:	Влез:
			Стан:

7. Основна главнина

Образец ПО

☐ Паричен влог	Валута	☐ Уплатен дел	Валута
☐ Непаричен влог	Валута	Број на издадени акции	
☐ Вкупно паричен и непаричен влог	Валута	Број на уплатени акции	

8. Основачи

☐ Правно лице / Фирма				
☐ Физичко лице / Презиме			Име	
ЕМБГ/ЕМБС				
Улица		Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава		
☐ Паричен влог	Валута	☐ Непаричен влог	Валута	
☐ Вкупно паричен и непаричен влог	Валута	☐ Уплатен дел	Валута	

☐ Правно лице / Фирма				
☐ Физичко лице / Презиме			Име	
ЕМБГ/ЕМБС				
Улица		Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава		
☐ Паричен влог	Валута	☐ Непаричен влог	Валута	
☐ Вкупно паричен и непаричен влог	Валута	☐ Уплатен дел	Валута	

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број ____

Образец ПО

9.1 Орган на застапување, управување и надзор-трговски регистар

☐ Трговец-поединец ☐ Управен Одбор ☐ Управител (и) ☐ Надзорен Одбор ☐ Содружник на ЈТД ☐ Одбор на директори ☐ Комплементар ☐ Други _____		Својство: ☐ Претседател ☐ Член ☐ Независен член ☐ Неизвршен член ☐ Извршен член	
Физичко лице ☐		Правно лице ☐	
ЕМБГ/ЕМБС		Занимање: _____ (Само за физички лица)	
Физичко лице	Презиме		Име
Правно лице /Фирма			
Улица		Број	Влез Стан
Место		Општина	Држава
Овластување за застапување: ☐ Неограничено ☐ Ограничено: (Впиши го ограничувањето)			

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

9.2 Орган на застапување, управување и надзор-регистар на други правни лица

☐ Директор ☐ Управен Одбор ☐ Орган на надзор ☐ Друго _____			
Физичко лице ☐		Правно лице ☐	
ЕМБГ/ЕМБС		Занимање: _____ (Само за физички лица)	
Физичко лице	Презиме		Име
Правно лице /Фирма			
Улица		Број	Влез Стан
Место		Општина	Држава
Овластување за застапување: ☐ Неограничено ☐ Ограничено: (Впиши го ограничувањето)			

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број ____

10. Предмет на работење

Образец ПО

[illegible]

11. Предмет на работење во надворешен промет

☐ Субјектот ќе врши дејности во надворешен промет

12. Подрачје на дејствување

--

* (Се однесува на субјекти на упис од точка 2.2)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број _____

13. Прокуррист

Образец ПО

Презиме		Име	
ЕМБГ/Идентификационен број			
Улица		Број	Влез
Место		Држава	
Општина			
Вид на прокура:			
☐ Поединечна		☐ Групна	
Ограничувања:			
☐ Со ограничувања		☐ Без ограничувања	

14. Подружница

Назив на подружницата:			
Улица		Број	Влез
Место		Стан	
Општина			
Држава			
Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив)			
Лице овластено за застапување			
Презиме		Име	
ЕМБГ/Идентификационен број		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место		Стан	
Општина			
Држава			

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број ____

15. Претежна дејност по предлог на субјектот на упис

Образец ПО

Шифра:

Назив:

16. Избор на банка во која се отвора првата сметка

17. Доброволна регистрација на ДДВ обврзник

Да ☐Не ☐

18. Други податоци

Телефон:
Интернет адреса:Факс:
E-mail адреса:

Кон пријавата за упис приложувам:

☐ ЗП Образец☐ Изјава согласно член 29 од ЗТД☐ Изјава дека не е изречена забрана за вршење на некоја од дејностите определени со ЗТД☐ Акт за основање☐ Дозвола☐ Доказ за сопственост☐ Доказ за уплатена основна главница☐ Фотокопија од документ за идентификација☐ Статут☐ Одобрение од надлежен орган☐ Друго _____☐ Друго _____☐ Друго _____☐ Друго _____☐ Изјава согласно член 32 од ЗТД☐ Извештај од проценувач☐ Одлука за избор на управител☐ Изјава на управителот дека го прифаќа изборот☐ Одлука за избор на член на надзорен орган☐ Одлука за избор на контролор☐ Одлука за избор на орган на управување☐ Доказ за уплатен надоместок согласно Тарифа☐ Записник од Собрание☐ Друго _____☐ Друго _____☐ Друго _____☐ Друго _____☐ Друго _____

Решението барам да се достави:

☐ Лично на рака во Регистрационата канцеларија каде што е поднесена пријавата☐ По пошта на адреса _____

Податоци за овластеното лице за поднесување на пријавата-застапник по закон:

ЕМБГ

Презиме:

Име:

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

Место _____

Потпис на овластеното лице _____

Датум _____

УПАТСТВО
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС
ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Пополнувањето на обрасците се врши јасно и читливо на машина за пишување или на печатар, без примена на непознати кратенки, прецртување, бришење и додавање. Пополнетиот образец не смее да се пречукува и препечатува.

Секоја страна од обрасците се потпишува од овластеното лице.

Кон обрасците може да се додаваат дополнителни страни. Додавањето на дополнителни страни се означува кај текстот: Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна., со додавање на редниот број кој следи.

Името со кое поблиску се обележува фирмата на субјектот на уписот, формата на субјектот на уписот и скратениот назив на фирмата во пријавата за упис се испишува на истиот начин како што е напишана во актот за основање со големи букви и без наводници, а останатиот текст на фирмата се испишува со мали букви.

ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ЗА ОСНОВАЧИ

☐ Правно лице / Фирма				
☐ Физичко лице / Презиме			Име	
ЕМБГ/ЕМБС 				
Улица		Број		Влез
Место		Општина		Држава
☐ Паричен влог		Валута	☐ Непаричен влог	
				
☐ Вкупно паричен и непаричен влог		Валута	☐ Уплатен дел	
				

☐ Правно лице / Фирма				
☐ Физичко лице / Презиме			Име	
ЕМБГ/ЕМБС 				
Улица		Број		Влез
Место		Општина		Држава
☐ Паричен влог		Валута	☐ Непаричен влог	
				
☐ Вкупно паричен и непаричен влог		Валута	☐ Уплатен дел	
				

☐ Правно лице / Фирма				
☐ Физичко лице / Презиме			Име	
ЕМБГ/ЕМБС 				
Улица		Број		Влез
Место		Општина		Држава
☐ Паричен влог		Валута	☐ Непаричен влог	
				
☐ Вкупно паричен и непаричен влог		Валута	☐ Уплатен дел	
				

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ЗА ОРГАН НА
ЗАСТАПУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР

Орган на застапување, управување и надзор-трговски регистар

☐ Трговец-поединец ☐ Управен Одбор ☐ Управител (и) ☐ Надзорен Одбор ☐ Содружник на ЈТД ☐ Одбор на директори ☐ Комплементар ☐ Други _____		Својство: ☐ Претседател ☐ Член ☐ Независен член ☐ Неизвршен член ☐ Извршен член	
Физичко лице ☐		Правно лице ☐	
ЕМБГ/ЕМБС		Занимање: (Само за физички лица)	
Физичко лице	Презиме		Име
Правно лице /Фирма			
Улица		Број	Влез Стан
Место		Општина	Држава
Овластување за застапување: ☐ Неограничено ☐ Ограничено: (Впиши го ограничувањето)			

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

Орган на застапување, управување и надзор-регистар на други правни лица

☐ Директор ☐ Управен Одбор ☐ Орган на надзор ☐ Друго _____			
Физичко лице ☐		Правно лице ☐	
ЕМБГ/ЕМБС		Занимање: (Само за физички лица)	
Физичко лице	Презиме		Име
Правно лице /Фирма			
Улица		Број	Влез Стан
Место		Општина	Држава
Овластување за застапување: ☐ Неограничено ☐ Ограничено: (Впиши го ограничувањето)			

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број _____

на Република Северна Македонија

ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА
ЗА ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ

ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ЗА
ПРОКУРИСТИ И ПОДРУЖНИЦИ

Прокурис

Презиме		Име	
ЕМБГ/Идентификационен број			
Улица		Број	Влез
Место		Држава	
Општина			
Вид на прокура:			
☐ Поединечна		☐ Групна	
Ограничувања:			
☐ Со ограничувања		☐ Без ограничувања	

Подружница

Назив на подружницата:			
Улица		Број	Влез
Место		Стан	
Општина			
Држава			
Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив)			
Лице овластено за застапување			
Презиме		Име	
ЕМБГ/Идентификационен број		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место		Стан	
Општина			
Држава			



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ПРОМЕНА КАЈ СУБЈЕКТ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Образец ПП

1. Подносител (Податоци за лицето кое ја доставува пријавата)

Презиме		Име	
ЕМБГ		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место		Општина	Држава
Својство на подносителот	☐ Овластено лице	☐ Полномошник	☐ Друго

2. Вид на промени

☐ Фирма на субјектот	☐ Времетраење	☐ Подружница
☐ Скратен назив на субјектот	☐ Основачи	☐ Предбележба
☐ Основна главнина	☐ Предмет на работење	☐ Друго _____
☐ Седиште	☐ Промена на претежна дејност	

3. Фирма на субјект на упис

Фирма									
ЕМБС					Телефон				
Улица					Број		Влез		Стан
Место				Општина			Држава		

Образец ПП

4. Нова фирма на субјектот на упис

Фирма

5. Нов скратен назив

6. Ново седиште на субјектот на упис

Општина		Место			
Улица			Број:	Влез:	Стан:

7. Промена на основна главнина

Запишана основна главнина								ВАЛУТА:			
Промена:											
☐	Намалување								ВАЛУТА:		
☐	Зголемување								ВАЛУТА:		
Основна главнина по извршени промени											
☐	Паричен влог							ВАЛУТА:			
☐	Вкупно паричен и непаричен влог							ВАЛУТА:			
☐	Непаричен влог							ВАЛУТА:			
☐	Уплатен дел							ВАЛУТА:			

8. Промена на времетраење на друштвото

☐ Неограничено ☐ Ограничено до: _____

9. Промена на претежна дејност

Шифра: Назив:

Образец ПП

10.1 Промена на предметот на работење

☐ Сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган

10.2 Промена на предметот на работење во надворешен промет

11. Промена на подружница

☐ Се организира ☐ Се брише ☐ Се менува и гласи: Датум

Назив на подружницата:

Подброј	ЕМБС				
Улица	Број	Влез	Стан		
Место	Општина				
Држава					
Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив)					
Лице овластено за застапување					
Презиме		Име			
ЕМБГ/Идентификационен број					Телефон
Улица	Број	Влез	Стан		
Место	Општина				
Држава					

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број _____

Образец ПП

12. Промена на основач (и)

12. Промена на основа чл. 12

☐ Пристапува	☐ Истапува	☐ Друго	Датум
☐ Правно лице/Назив:			
☐ Физичко лице/Презиме			Име
ЕМБГ/ЕМБС			
Улица		Број	Влез
Место		Општина	Стан
		Држава	
☐ Паричен влог	ВАЛУТА:	☐ Непаричен влог	ВАЛУТА:
☐ Вкупно паричен и непаричен влог	ВАЛУТА:	☐ Уплатен дел	ВАЛУТА:

☐ Пристапува		☐ Истапува		☐ Друго		Датум	
☐ Правно лице/Назив:							
☐ Физичко лице/Презиме				Име			
ЕМБГ/ЕМБС							
Улица				Број		Влез	
Место		Општина		Држава			
☐ Паричен влог		ВАЛУТА:		☐ Непаричен влог		ВАЛУТА:	
☐ Вкупно паричен и непаричен влог		ВАЛУТА:		☐ Уплатен дел		ВАЛУТА:	

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број _____

13. Предбележба**Образец ПП**

- ☐ Одлука за намалување на основна главнина ☐ Статусна промена

14. Други податоци

Телефон:
Интернет адреса:

Факс:
E-mail адреса:

Кон пријавата за упис приложувам:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ Одлука за промена | ☐ Друго _____ |
| ☐ Одлука за измена на актот за основање | ☐ Друго _____ |
| ☐ Пречистен текст на актот за основање | ☐ Друго _____ |
| ☐ Изјава по член 29 од ЗТД | ☐ Друго _____ |
| ☐ Изјава по член 32 од ЗТД | ☐ Друго _____ |
| ☐ Доказ за уплатен надоместок на Ц.Р. | ☐ Друго _____ |
| ☐ Доказ за идентитет | ☐ Друго _____ |
| ☐ Друго _____ | ☐ Друго _____ |
| ☐ Друго _____ | ☐ Друго _____ |

Решението да биде доставено:

- ☐ Лично на рака во Регистрационата канцеларија каде што е поднесена пријавата
- ☐ По пошта на адреса _____

Податоци за овластеното лице за поднесување на пријавата-застапник по закон:

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Презиме:

Име:

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

Место _____

М.П.

Овластено лице: _____

Датум _____

У П А Т С Т В О
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС
ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Пополнувањето на обрасците се врши јасно и читливо на машина за пишување или на печатар, без примена на непознати кратенки, прецртување, бришење и додавање. Пополнетиот образец не смее да се пречукува и препечатува.

Секоја страна од обрасците се потпишува од овластеното лице.

Кон обрасците може да се додаваат дополнителни страни. Додавањето на дополнителни страни се означува кај текстот: Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна., со додавање на редниот број кој следи.

Името со кое поблиску се обележува фирмата на субјектот на уписот, формата на субјектот на уписот и скратениот назив на фирмата во пријавата за упис се испишува на истиот начин како што е напишана во актот за основање со големи букви и без наводници, а останатиот текст на фирмата се испишува со мали букви.

ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ЗА ПРОМЕНА НА ПОДРУЖНИЦИ

Промена на подружница

☐ Се организира		☐ Се брише		☐ Се менува и гласи:		Датум	
Назив на подружницата:							
Подброј				ЕМБС			
Улица				Број		Влез	
Место				Општина			
Држава							
Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив)							
Лице овластено за застапување							
Презиме				Име			
ЕМБГ/Идентификационен број						Телефон	
Улица				Број		Влез	
Место				Општина			
Држава							

Промена на подружница

☐ Се организира		☐ Се брише		☐ Се менува и гласи:		Датум	
Назив на подружницата:							
Подброј				ЕМБС			
Улица				Број		Влез	
Место				Општина			
Држава							
Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив)							
Лице овластено за застапување							
Презиме				Име			
ЕМБГ/Идентификационен број						Телефон	
Улица				Број		Влез	
Место				Општина			
Држава							



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ПРОМЕНА КАЈ СУБЈЕКТ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР
И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Образец ППЗ

1. Подносител (Податоци за лицето кое ја доставува пријавата)

Презиме		Име	
ЕМБГ		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место	Општина	Држава	
Својство на подносителот	☐ Овластено лице	☐ Полномошник	☐ Друго

2. Субјект на упис

Фирма			
ЕМБС		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место	Општина	Држава	

3. Вид на промена

☐ Орган на застапување, управување и надзор
☐ Прокурист

Образец ППЗ

4.1 Промена на орган за застапување, управување или надзор-трговски регистар

☐ Трговец-поединец ☐ Управен Одбор ☐ Управител (и) ☐ Надзорен Одбор ☐ Содружник на ЈТД ☐ Одбор на директори ☐ Комплементар ☐ Други _____		Својство: ☐ Претседател ☐ Член ☐ Независен член ☐ Неизвршен член ☐ Извршен член	
☐ Се брише ☐ Се запишува ☐ Се менува ограничувањето			
Физичко лице ☐		Правно лице ☐	
ЕМБГ/ЕМБС		Занимање: (Само за физички лица)	
Физичко лице	Презиме		Име
Правно лице /Фирма			
Улица			Број Влез Стан
Место	Општина		Држава
Овластување за застапување: ☐ Неограничено ☐ Ограничено: (Впиши го ограничувањето)			

4.2 Промена на орган за застапување, управување или надзор-регистар на други правни лица

☐ Директор ☐ Управен Одбор ☐ Орган на надзор ☐ Друго _____	
☐ Се брише ☐ Се запишува ☐ Се менува ограничувањето	
Физичко лице ☐	
Правно лице ☐	
ЕМБГ/ЕМБС	
Занимање: (Само за физички лица)	
Физичко лице	Презиме Име
Правно лице /Фирма	
Улица	Број Влез Стан
Место	Општина Држава
Овластување за застапување: ☐ Неограничено ☐ Ограничено: (Впиши го ограничувањето)	

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведета ја следната страна: Страна број _____

Образец ППЗ

5. Прокурис

☐ Се брише		☐ Се запишува		☐ Се менува ограничувањето	
Презиме				Име	
ЕМБГ/Идентификационен број					
Улица				Број	Влез
Место		Општина		Држава	
Вид на прокура: ☐ Поединечна ☐ Групна					
Ограничувања: ☐ Со ограничувања ☐ Без ограничувања					

☐ Се брише		☐ Се запишува		☐ Се менува ограничувањето	
Презиме				Име	
ЕМБГ/Идентификационен број					
Улица				Број	Влез
Место		Општина		Држава	
Вид на прокура: ☐ Поединечна ☐ Групна					
Ограничувања: ☐ Со ограничувања ☐ Без ограничувања					

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведена ја следната страна: Страна број _____

Образец ППЗ

6. Други податоци

Телефон:
Интернет адреса:Факс:
E-mail адреса:

Кон пријавата за упис приложувам:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ Одлука за промена | ☐ Друго _____ |
| ☐ Одлука за измена на актот за основање | ☐ Друго _____ |
| ☐ Пречистен текст на актот за основање | ☐ Друго _____ |
| ☐ Изјава по член 29 од ЗТД | ☐ Друго _____ |
| ☐ Изјава по член 32 од ЗТД | ☐ Друго _____ |
| ☐ Доказ за уплатен надоместок на Ц.Р. | ☐ Друго _____ |
| ☐ Доказ за идентитет | ☐ Друго _____ |
| ☐ Доказ по член 231 став 4 од ЗТД | ☐ Друго _____ |
| ☐ Друго _____ | ☐ Друго _____ |
| ☐ Друго _____ | ☐ Друго _____ |

Решението барам да се достави:

- ☐ Лично на рака во Регистрационата канцеларија каде што е поднесена пријавата
- ☐ По пошта на адреса _____

Податоци за овластеното лице за поднесување на пријавата-застапник по закон:

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Презиме:

Име:

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

- ☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведета ја следната страна: Страна број _____

Место _____

М.П.

Овластено лице: _____

Датум _____

У П А Т С Т В О
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС
ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Пополнувањето на обрасците се врши јасно и читливо на машина за пишување или на печатар, без примена на непознати кратенки, прецртување, бришење и додавање. Пополнетиот образец не смее да се пречукува и препечатува.

Секоја страна од обрасците се потпишува од овластеното лице.

Кон обрасците може да се додаваат дополнителни страни. Додавањето на дополнителни страни се означува кај текстот: Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна., со додавање на редниот број кој следи.

Името со кое поблиску се обележува фирмата на субјектот на уписот, формата на субјектот на уписот и скратениот назив на фирмата во пријавата за упис се испишува на истиот начин како што е напишана во актот за основање со големи букви и без наводници, а останатиот текст на фирмата се испишува со мали букви.



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

ПРИЈАВА ЗА УПИС НА СТАТУСНА ПРОМЕНА ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА**Образец ПСП****1. Подносител (податоци за лицето кое ја доставува пријавата)**

Презиме	Име		
ЕМБГ		Телефон	
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина		
Држава			
Својство на подносителот	☐ Полномошник	☐ Овластено лице	☐ Друго

2. Субјект на упис

Фирма:

3. Основни податоци на субјектот на упис

ЕМБС		Број на регистарска влошка
------	----------------------	----------------------------

4. Вид на статусна промена кај субјектот на упис

A. Присоединување/Припојување	☐	B. Спојување	☐	C. Поделба	☐
1. Раздвојување со основање	☐	3. Издвојување со основање	☐		
2. Раздвојување со преземање	☐	4. Издвојување со преземање	☐		
G. Комбинирано	☐				

5. Други податоци

Телефон:	Факс:
Интернет адреса:	E-mail адреса:

Образец ПСП

6. Опис на промените кои се вршат кај субјектот на упис

Кон пријавата за упис на статусна промена приложувам:

Решението барам да се достави:

- ☐ Лично на рака во Регистрационата канцеларија каде што е поднесена пријавата
- ☐ По пошта на адреса _____

Податоци за овластеното лице за поднесување на пријавата-застапник по закон:

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Презиме:

Име:

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна: Страна број _____

Место _____

М.П.

Овластено лице _____

Датум _____

У П А Т С Т В О
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС
ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Пополнувањето на обрасците се врши јасно и читливо на машина за пишување или на печатар, без примена на непознати кратенки, прецртување, бришење и додавање. Пополнетиот образец не смее да се пречукува и препечатува.

Секоја страна од обрасците се потпишува од овластеното лице.

Кон обрасците може да се додаваат дополнителни страни. Додавањето на дополнителни страни се означува кај текстот: Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна., со додавање на редниот број кој следи.

Името со кое поблиску се обележува фирмата на субјектот на уписот, формата на субјектот на уписот и скратениот назив на фирмата во пријавата за упис се испишува на истиот начин како што е напишана во актот за основање со големи букви и без наводници, а останатиот текст на фирмата се испишува со мали букви.



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

ПРИЈАВА ЗА УПИС НА БРИШЕЊЕ НА СУБЈЕКТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО
ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Образец ПБ

1. Подносител (податоци за лицето кое ја доставува пријавата)

Презиме		Име	
ЕМБГ		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место	Општина	Држава	
Својство на подносителот	☐ Овластено лице	☐ Полномошник	☐ Друго

2. Основни податоци на субјектот на упис

ЕМБС		Број на регистарска влошка	
------	----------------------	-------------------------------	----------------------

3. Фирма на субјектот на упис

4. Основ за бришење на субјектот на упис

☐ Ликвидација	☐ Стечај	☐ Статусна промена	☐ Друго
--------------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------

Кон пријавата за бришење приложувам:

Решението барам да се достави:

☐ Лично на рака во Регистрационата канцеларија каде што е поднесена пријавата
☐ По пошта на адреса

Податоци за овластеното лице за поднесување на пријавата-застапник по закон:

ЕМБГ	
Презиме:	Име:

* (За странски лица број на пасош или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

Место

М.П.

Потпис на овластеното лице

Датум

У П А Т С Т В О
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС
ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Пополнувањето на обрасците се врши јасно и читливо на машина за пишување или на печатар, без примена на непознати кратенки, прецртување, бришење и додавање. Пополнетиот образец не смее да се пречукува и препечатува.

Секоја страна од обрасците се потпишува од овластеното лице.

Кон обрасците може да се додаваат дополнителни страни. Додавањето на дополнителни страни се означува кај текстот: Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна., со додавање на редниот број кој следи.

Името со кое поблиску се обележува фирмата на субјектот на уписот, формата на субјектот на уписот и скратениот назив на фирмата во пријавата за упис се испишува на истиот начин како што е напишана во актот за основање со големи букви и без наводници, а останатиот текст на фирмата се испишува со мали букви.



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

ОБРАЗЕЦ ЗАВЕРЕН ПОТПИС - 3П

ЕМБС		Фирма и седиште на субјектот на упис:
------	---	---------------------------------------

Заверени потписи на лицата овластени за застапување

Реден број	Презиме и име	ЕМБГ	Потпис
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

У П А Т С Т В О
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС
ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Пополнувањето на обрасците се врши јасно и читливо на машина за пишување или на печатар, без примена на непознати кратенки, прецртување, бришење и додавање. Пополнетиот образец не смее да се пречукува и препечатува.

Секоја страна од обрасците се потпишува од овластеното лице.

Кон обрасците може да се додаваат дополнителни страни. Додавањето на дополнителни страни се означува кај текстот: Означете го полето доколку има дополнителни страни и наведете ја следната страна., со додавање на редниот број кој следи.

Името со кое поблиску се обележува фирмата на субјектот на уписот, формата на субјектот на уписот и скратениот назив на фирмата во пријавата за упис се испишува на истиот начин како што е напишана во актот за основање со големи букви и без наводници, а останатиот текст на фирмата се испишува со мали букви.



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

ПРИЈАВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ПРЕКУ ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ

Образец ПЕ

1. Назив и адреса на субјектот на упис

Назив:

Улица		Број	Влез	Стан
Место	Општина			
Држава				

2. Идентификационен број во основниот регистар

--

3. Прилози

--

* Точките 1, 2 и 3 ги пополнува основниот регистар

Место _____ Датум _____

М.П.

Овластено лице на
основен регистар _____

Образец ПЕ

4. Претежна дејност по предлог на субјектот на упис

Шифра и назив на претежната дејност:

5. Банка каде што се отвора првата сметка по избор на субјектот на упис (наведете ја избраната банка)

6. Кон пријавата за упис приложувам:

* Точките 4, 5 и 6 ги пополнува овластеното лице на субјектот на упис

Податоци за овластеното лице за поднесување на пријавата:

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Презиме:

Име:

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

Место _____

Овластено лице на субјектот на упис

Датум _____



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ОСНОВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВО

Образец ОП

1. Подносител (податоци за лицето кое го доставува барањето)

Презиме		Име	
ЕМБГ		Телефон	
Улица		Број	Влез
Место	Општина	Држава	

2. Назив и адреса на основачот

Назив:			
Улица		Број	Влез
Место		Држава	

3. Назив и адреса на претставништвото

Назив:			
Улица		Број	Влез
Место		Општина	
Држава			

4. Предмет на работење

Образец ОП

5. Лице овластено за застапување

ЕМБГ/Идентификационен број											
Презиме						Име					
Улица						Број	Влез	Стан			
Место						Општина					
Држава											

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

Дополнителни информации за застапникот

--

6. Претежна дејност по предлог на субјектот

Шифра и назив на претежната дејност:

7. Банка каде што е се отвори првата сметка по избор на субјектот на упис (наведете ја избраната банка)

--

8. Прилози

--

Решението барам да се достави:

☐ Лично на рака во Регистрационата канцеларија каде што е поднесено барањето
☐ По пошта на адреса _____

Податоци за овластеното лице за поднесување на барањето:

ЕМБГ	
Презиме:	Име:

* (За странски лица број на пасош, лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет важечка во нивната земја)

Место _____

Датум _____

Овластено лице _____



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• www.crm.com.mk •

БАРАЊЕ ЗА УПИС НА БРИШЕЊЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВО

Образец БП

1. Подносител (податоци за лицето кое го доставува барањето)

Презиме	Име		
ЕМБГ		Телефон	
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава	

2. Назив, адреса и ЕМБС на претставништвото

Назив	ЕМБС		
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина		
Држава			

3. Основ за бришење

--

Образец БП

4. Прилози

Решението да биде доставено

☐

Лично

☐

По пошта на адреса

Податоци за овластеното лице

ЕМБГ

Презиме:

Име:

Место

Датум

М.П.

Овластено лице

3425.

Врз основа на член 51 став 6 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) министерот за економија донесува

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА МАРКИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА МАРКИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи.

Член 2

Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи се води во електронска форма.

Формата и содржината на регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за производители, извозници и увозници на тутунски производи и Регистарот за марки на тутунски производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на марки на тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/07).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-4270/7

14 октомври 2019 година

Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

ПРИЛОГ 1

Образец на регистерот

Република Северна Македонија
Министерство за економија

РЕГИСТАР НА МАРКИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУНИ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

насловна страна

[illegible]

ПРИЛОГ 2

Образец

Архивски број и датум

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
-Сектор за меѓународна трговска соработка

Б А Р А Њ Е
ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА МАРКИ
НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Од _____

(Назив и седиште на субјектот)

Бараме да ни се изврши упис во Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи на трговската марка: _____

Означи го видот на производот со ☒

☐ Цигари

☐ Тутун за шмркање

☐ Цигарилоси

☐ Тутун за цвакање

☐ Пури

☐ Несогорлив тутун

☐ Тутун за луле

☐ Течност за е-цигара

☐ Тутун за самостојно виткање цигари

☐ Растителни (билни) производи за
пуштење

☐ Тутун за водено луле (наргиле)

Кон барањето за упис во Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи се приложени следниве документи:

- Оригинална тековна состојба на правното лице, издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- Оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 250 денари;
- Оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 50 денари;
- Оригинален примерок или заверен од нотар примерок на Договор за дистрибуција на производот, со превод, или
- Оригинално овластување од носителот на трговската марка за дистрибуција на трговската марка на пазарот на Република Северна Македонија; или
- Оригинален примерок или заверен од нотар примерок на Договор за лицензно производство пријавен во Заводот за индустриска сопственост
- Оригинален примерок или заверен од нотар примерок на Решение на Државниот завод за индустриска сопственост за признавање на трговската марка или примерок од светската организација на интелектуална сопственост (WIPO) или ЕУ канцеларија за интелектуална сопственост (EUIPO).

Телефон и лице за контакт

Одговорно лице

(име и презиме)

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

3426.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на член 36 став 5 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а по поднесено барање бр.03-749/1 од 25.9.2019 година од Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Научен Институт за тутун Прилеп со седиште на ул. „Кичевска“ б.б., 7500 Прилеп, п.фах 290, го издава следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОДГОТОВКА
И ЗАВЕРКА НА МОСТРИ ТУТУН**

Со ова решение се дава овластување за организација, подготовка и заверка на мостри тутун на Научен Институт за тутун Прилеп со седиште на ул. „Кичевска“ б.б., 7500, Прилеп.

Образложение

Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Научен Институт за тутун Прилеп со седиште на ул.Кичевска бб 7500 Прилеп п.фах 290 поднесе барање бр.03-749/1 од 25.9.2019 година до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за добивање на овластување за организација, подготовка и заверка на мостри тутун со потребната придружна документација, како и дополнување на документација бр.03-796/1 од 8.10.9019 година.

При вршење на проверка во документацијата се утврдува исполнетоста на условите согласно член 36 став 6 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство решавајќи по барањето на Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, Научен Институт за тутун Прилеп и горе наведената проверка за исполнување на условите од член член 36 став 6 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение во рок од 15 дена од денот на приемот на решението може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.29-9795/3

9 октомври 2019 година
СкопјеМинистер,
Трајан Димковски, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**

3427.

Врз основа на членот 31-а од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 64/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 51, став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 69/19, 110/19 и 154/19), министерот за култура, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И ВРЕДНОСТА НА
КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ
НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИТЕ
УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр. 55-8178/3 од 28.7.2015 година, бр. 52-7435/1 од 8.6.2018 година и бр. 52-13900/1 од 10.12.2018 година, во членот 2, кој станува член 3, бројот: „12.492“ се заменува со бројот: „13.192“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 53-11017/1

2 октомври 2019 година
СкопјеМинистер,
д-р **Хусни Исмаили, с.р.****МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

3428.

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПАЛЕОНТОЛОШКИ
ЛОКАЛИТЕТ - СТАМЕР ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ

Член 1

Се прогласува за природна реткост Палеонтолошкиот локалитет - Стамер кој се наоѓа на подрачјето на Општина Делчево, во непосредна близина на село Стамер, КО.

Член 2

Називот на природната реткост е Палеонтолошки локалитет-Стамер.

Член 3

Палеонтолошкиот локалитет - Стамер, со пикермиска фосилна фауна се наоѓа во Делчевскиот регион на оддалеченост од 5 км југоисточно од Делчево, во непосредна близина на село Стамер.

Границата на палеонтолошкиот локалитет Стамер започнува од возвишението Кукуле (796 метри) од каде што се протега на исток во должина од околу 250 метри до пешачка стаза. Оттука границата остро свртува во северен правец, пресекува една суводолица и избива на изохипса од 800 метри по која се протега во северо-западен правец до дното на една суводолица која се формира на источната страна од возвишението Шмрков Чукар (903 метри). Одовде границата го менува правецот и се протега во југозападен правец низводно по суводолицата во должина од околу 500 метри, потоа ја напушта и правејќи лачно свртување кон исток избива на почетната точка кај возвишението Кукуле.

Во овие рамки површината на палеонтолошкиот локалитет - Стамер изнесува 25.6 хектари.

Положбата на Палеонтолошкиот локалитет - Стамер според географската координативна мрежа е со следните координати:

СГШ: 41° 57' 21''

ИГД: 22° 49' 12'' (според Гринич)

Картографскиот приказ на влезот на Палеонтолошки локалитет – Стамер според Гаус – Кригеровата картографска мрежа е даден во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

Влезот на Палеонтолошкиот локалитет - Стамер е со следните координати:

X= 4647365

Y= 7650983

Координатите на границата на природната реткост Палеонтолошки локалитет -Стамер во Државен координатен систем се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.

Член 4

Со природната реткост Палеонтолошки локалитет - Стамер управува општина Делчево, а во име на општината, градоначалникот на општина Делчево (во натамошниот текст: градоначалникот).

Член 5

Со цел да се спречи оштетување, уништување и нагрудување на природната реткост како и извршување на други активности од страна на физички и правни лица, со кои директно или индиректно може да се загрози природната реткост, градоначалникот се грижи и презема активности за чување и одржување на природната реткост заради спречување на:

- откопување, кршење и оштетување на природни творевини (фосили),

- изградба на сите видови градби, инфраструктурни објекти и др. во потесното подрачје на палеонтолошкиот локалитет;

- минирање.

Заради заштита на природната реткост градоначалникот:

- спроведува научни истражувања и мониторинг по добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање;

- ја означува природната реткост со поставување на информативна табла на која се наведени основните податоци за природната реткост,

- спроведува активности за едукација на локалното население за потребата од заштита и зачувување на природната реткост и

- врши промоција на природната реткост како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната јавност.

Спроведувањето на активности и дејствија во границите на природната реткост како што се изградба на пристапни патеки и уредување на места за одмор, како и спроведување на други активности за уредување и користење на просторот на природната реткост се врши на начин со кој се обезбедува висок степен на заштита на биолошката и пределската разновидност во насока на обезбедување на соодветно управување со природната реткост.

Член 6


Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-5050/1
25 септември 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

Прилог 1

Картографски приказ на влезот на Палентолошкиот локалитет – Стамер според Гаус – Кригера картографска мрежа



Прилог 2

Координатите на границата на природната реткост Палеонтолошкиот локалитет -Стамер во
Државен координатен систем

рб	y	x
1	7651332	4647236
2	7651350	4647216
3	7651341	4647202
4	7651331	4647176
5	7651285	4647170
6	7651226	4647163
7	7651105	4647166
8	7651061	4647160
9	7651016	4647145
10	7650967	4647128
11	7650913	4647124
12	7650848	4647128
13	7650850	4647128
14	7650798	4647133
15	7650758	4647152

16	7650718	4647166
17	7650682	4647188
18	7650657	4647204
19	7650637	4647231
20	7650660	4647269
21	7650667	4647310
22	7650674	4647345
23	7650690	4647381
24	7650705	4647406
25	7650717	4647451
26	7650733	4647487
27	7650780	4647495
28	7650802	4647499
29	7650829	4647523
30	7650847	4647560
31	7650870	4647590

32	7650907	4647629
33	7650938	4647661
34	7650999	4647710
35	7651046	4647747
36	7651077	4647763
37	7651077	4647747
38	7651045	4647694
39	7651033	4647678
40	7651052	4647651
41	7651073	4647638
42	7651083	4647633
43	7651089	4647597
44	7651105	4647574
45	7651135	4647568
46	7651155	4647548
47	7651173	4647527

48	7651201	4647517
49	7651241	4647520
50	7651260	4647543
51	7651285	4647560
52	7651282	4647517
53	7651266	4647467
54	7651248	4647445
55	7651241	4647427
56	7651219	4647415
57	7651214	4647378
58	7651216	4647351
59	7651220	4647321
60	7651268	4647307
61	7651294	4647301
62	7651306	4647270
63	7651323	4647247

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3429.

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 26.9.2019 година, се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Групчин, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Групчин, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Групчин.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-12928/1
26 септември 2019 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

3430.

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.10.2019 година, се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Милетино-вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Милетино-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Милетино-вон-град.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0917-13431/1
7 октомври 2019 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3431.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтни деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 210/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 108/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - 66,50 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 68,50 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 62,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 50,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 32,954 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтни деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтни деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - 27,330 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 29,096 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 30,610 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 29,919 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 26,037 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, за Еуродизел БС (Д-Е V) и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) се во износ од 5,600 денари/литар, за Еуросупер БС-98 во износ од 5,543 ден/литар, додека за мазутот М-1 НС, надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 21,706 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 21,692 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 15,252 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 6,188 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.10.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3257/1
21 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА

3432.

Врз основа на член 127 став (1) од Законот за здравствена заштита „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1) алинеја 12 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на Стоматолошката комора на Македонија на седницата одржана на 8.4.2019 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА, СОСТАВТО НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА**

Член 1

Во Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствениите работници со високо образование од областа на стоматологијата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката „Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/17 во член 3, по став (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Дополнителната обука, согласно програмата од член 2 од овој правилник, за докторот на стоматологија на кој привремено му се одзема лиценцата за работа во траење од еден месец поради необновување на лиценцата за работа во утврдениот рок, изнесува еден месец, и се спроведува од страна на едукатор со академско знаење.“

Ставовите (2), (3) и (4), стануваат (3), (4) и (5).

Во став 3 зборовите:

„шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „еден месец“;

а зборовите: „три месеци“ се заменуваат со зборовите: „еден месец“.

Во став 4 зборот:

„шест“ се заменува со зборот „три“.

Во став 5 зборот:

„девет“ се заменува со зборот „шест“.

Член 2

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

(2) Овој правилник ќе се објави и во гласилото на Комората и на интернет страницата на Комората.

Бр. 02-458/14
24 април 2019 година
Скопје

Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,
д-р Маријан Денковски, с.р.

Собрание на стоматолошка
комора на Македонија
Претседател,
д-р Оливер Манасиев, с.р.

3433.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1) алинеја 12 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на Стоматолошката комора на Македонија на седницата одржана на 8.4.2019 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА****Член 1**

Во Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствените работници од областа на стоматологијата „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2017 во член 9 став 2 во алинејата 2 по зборовите: „лиценца за работа“ се додаваат зборовите: „или во стоматолошка здравствена заштита“.

Член 2

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.

(2) Овој правилник ќе се објави и во списанието на Комората и на интернет страницата на Комората.

Бр. 02-458/15
24 април 2019 година
Скопје

Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,
д-р **Маријан Денковски**, с.р.

Собрание на стоматолошка
комора на Македонија
Претседател,
д-р **Оливер Манасиев**, с.р.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019217